



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Дирекција за финансиска стабилност, банкарска регулатива и решавање банки

Бр. 16-20963/1

Скопје, 9.7.2021 година

**До
сите банки
- на внимание на Управниот одбор**

Предмет: Барање за доставување податоци

Почитувани,

За потребите на редовните анализи на банкарскиот систем, ве молиме да ги доставите следниве податоци:

1. Податоци за капиталот и акционерската структура, и тоа:
 - структура на акционерскиот капитал според видот на акционерот и според видот на акциите (обични и приоритетни акции) со состојба на 30.6.2021 година (образец бр. 1);
 - структура на акционерскиот капитал според земјата на потекло на акционерите со состојба на 30.6.2021 година (образец бр. 2);
2. Структура на кредитната изложеност кон физички лица според одделни кредитни производи и според висината на месечните примања, со состојба на 30.6.2021 година (образец бр. 3);
3. Преглед на изворите на финансирање на банката од матичните субјекти, вклучително и поврзаните лица со нив, со состојба на 30.6.2021 (образец бр. 4);
4. Број на примени, прифатени и одбиени кредитни барања во првата половина од 2021 година, за одделните кредитни производи од физичките лица и вкупно од нефинансиските друштва, за секој месец одделно? (образец бр. 5);
5. Податоци за износот на отпишаните побарувања и наплатените отпишани побарувања од физички лица, нефинансиски правни лица и останати нефинансиски лица, во вториот квартал од 2021 година (образец бр. 6);
6. Податоци за износот и бројот на станбените кредити одобрени на физички лица, коишто користат субвенционирање на станбен кредит, согласно Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14 и 6/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19). Прашањето го одговараат банките

Народна банка на Република Северна Македонија

бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефони: 02 3108-108 (Централа); 02 3108-175

Факс: 02 3108-357 (Централа); 02 3108-348

www.nbrm.mk

коишто, согласно со погоренаведениот закон, склучиле договор со Министерството за финансии за одобрување на субвенционирани станбени кредити под услови и на начин утврдени со овој закон (образец бр. 7);

7. Податоци за вкупните кредити на нефинансиските друштва според дејности, валута и големина на друштвата, со состојба на 30.6.2021 година (Образец бр. 8);
8. Податоци за нефункционалните кредити на нефинансиските друштва според дејности, валута и големина на друштвата, со состојба на 30.6.2021 година (Образец бр. 9);
9. Податоци за вкупните кредити на нефинансиските друштва врз основа на финансирање на проекти, по дејности и валута, со состојба на 30.6.2021 година (Образец бр. 10);
10. Податоци за нефункционалните кредити на нефинансиските друштва врз основа на финансирање на проекти, по дејности и валута, со состојба на 30.6.2021 година (Образец бр. 11);
11. Износ на кредити коишто се реструктурирани заради ковид-19 во текот на првото полугодие од 2021 година, согласно со главата IV од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18, 76/20 и 116/20), со состојба на 30.6.2021, одделно за домаќинствата и нефинансиските друштва (Образец бр. 12).

Ве молиме да ги доставите овие податоци до Дирекцијата за финансиска стабилност, банкарска регулатива и решавање банки по електронски пат на VaskovM@nbrm.mk и IlievskaM@nbrm.mk, најдоцна до 5.8.2021 година.

Обрасците доставени во прилог на овој допис можете да ги преземете од интернет-страницата на Народната банка на Република Северна Македонија, во делот Супервизија/Извештаи, показатели, презентации и обрасци/Обрасци/Обрасци за банки.

За евентуални прашања при подготвувањето на бараните податоци, обратете се до Михајло Васков (02/3108-129) или Маја Илиевска (02/3108-292).

Со почит,

Директор
Наташа Андреева
